



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 26 септември 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 53

ГОД. XLII

Цена на овој број е 360 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1, Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

785.

Врз основа на член 64 точка 5 од Законот за вршење на внатрешни работи од надлежноста на сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, НА ГУМЕНА ПАЛКА И НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и суловите на употреба на огнено оружје, на гумена палка и на други средства на присилба од страна на овластените службени лица во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (во натамошниот текст: овластените службени лица).

Како други средства на присилба, во смисла на овој правилник, се подразбираат: физичка сила, хемиски и гасни средства (солзавец), средства за врзување, шмркови со вода, специјални моторни возила, коњи, посебно дресирани кучиња, средства за присилно запирање на моторни возила и средства за запречување на поминување на лица.

Член 2

Огнено оружје, гумена палка или друго средство на присилба овластеното службено лице може да употреби само во случаи, на начин и под услови определени со законот и со овој правилник, така што службената задача да се изврши со најмалку штетни последици по лицето против кого ќе се употребат тие средства.

Член 3

При употребата на огнено оружје, на гумена палка или на друго средство на присилба, овластеното службено лице е должно да го чува животот на други лица.

Член 4

Овластеното службено лице е должно да престане со употребата на огнено оружје, на гумена палка или на друго средство на присилба штом ќе престанат причините поради кои се употребени тие средства.

Овластеното службено лице е должно при употребата на огнено оружје, на гумена палка или на друго средство на присилба да го почитува човечкото достоинство.

Член 5

Пукање во воздух заради сигнализација, барање помош или застрашување, како и пукање во животни кога го загрозуваат животот на луѓето, не се смета како употреба на огнено оружје во смисла на овој правилник.

II. УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Член 6

Овластеното службено лице смее да употреби огнено оружје само ако на друг начин не може:

1) да го заштити животот на луѓето.

Огнено оружје може да се употреби ако животот на едно или повеќе лица се наоѓа во непосредна опасност, а со цел да се одбие или да се спречи започнатиот напад.

Животот на луѓето се наоѓа во непосредна опасност ако се тие нападнати на таков начин или со такви средства кои претставуваат непосредна опасност по нивниот живот (со оружје, орудије и сл.), или ако физичката сила на напаѓачот е таква или бројот на напаѓачите е толков што животот на нападнатиот не може да се одбрани без употреба на огнено оружје.

Ако животот на луѓето се наоѓа во непосредна опасност предизвикана со грабнување на воздухоплов, огнено оружје можат да употребат само посебно обучени овластени службени лица и тоа по одобрение на сојузниот секретар за внатрешни работи или по наредба на одговорниот работник под чие раководство вршат службени задачи и работи. При употребата на огнено оружје мора да се води сметка да не се загрозат животите на патниците и екипажот на воздухопловот и, по можност, воздухопловот и виталните објекти и инсталации на аеродромот што помалку да се оштетат;

2) да спречи бекство на лице затечено во вршење на кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на СФРЈ, убиство, грабнување или загрозување безбедноста на летот на воздухопловот, тешка кражба, разбојничка кражба, разбојништво и силување, како и други кривични дела кои се гонат по службена должност ако постојат основи за сомневање дека ќе употребат огнено оружје и да спречи бекство на лице лишено од слобода поради извршување на тие кривични дела и на лице за кое е издаден налог за лишување од слобода поради извршување на тие кривични дела.

Како сторител, затечен во вршење на кривично дело во смисла на овој правилник, се смета лицето кое тукушто е затечено да врши дејствие на кривично дело или на место каде тукушто делот е извршено, лице кое непосредно по извршеното кривично дело го прогонуваат со јавни повикувања, лице кај кое тукушто се наоѓаат предмети што се користени за извршување на тоа кривично дело или се прибавени со тоа кривично дело, како и лице на кое се видливи траги настанати во вршењето на тоа кривично дело.

Огнено оружје може да се употреби заради спречување на бекство на лице лишено од слобода ако во налогот за лишување од слобода односно во налогот за спроведување и лишување на тоа лице изречно е наведено дека овластеното службено лице ќе употреби огнено оружје во случај на обид на бекство.

Ако спроведува лице спрема кое, во случај на обид на бекство, е дозволена употреба на огнено оружје, овластеното службено лице е должно пред спроведувањето да го предупреди дека во случај на обид на бекство ќе употреби огнено оружје;

3) да го одбие од себе непосредниот напад со кој се загрозува неговиот живот.

Како непосреден напад со кој се загрозува животот на овластеното службено лице, во смисла на овој правилник, се смета нападот со огнено оружје, со опасно орудије или со друг предмет со кој може да се загрози животот, нападот од страна на две или повеќе лица, нападот на место и во времето кога не може да се очекува помош, како и нападот од страна на физички посилно лице или од лице што се служи со посебни вештини на напаѓање.

Како непосреден напад со кој е загрозен животот на овластеното службено лице се смета и самото потегнување на огнено оружје или обид тоа да се потегне;

4) да одбие напад врз објект или личност што ја обезбедува.

Огнено оружје може да се употреби заради одбивање напад врз објект или личност што се обезбедуваат ако нападот е непосреден или за време на неговото траење.

Како напад врз објектот што се обезбедува се смета секое дејствие насочено на оштетување или уништување на тој објект или на одделни негови делови или на оштетување или уништување на уредите на објектот.

Како напад врз личност што се обезбедува се смета секој непосреден напад со огнено оружје, со опасно орудие или со друго средство со кое се загрозува животот на таа личност или напад од страна на две или повеќе лица.

Член 7

Овластеното службено лице е должно да го предупреди лицето против кого има намера да употреби огнено оружје и да го застраши со пукање во воздух, ако е во дадената ситуација тоа можно.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, овластеното службено лице може да употреби огнено оружје и без претходно предупредување, ако без тоа не е можно да го одбие нападот на личноста што ја обезбедува, односно ако не е можно на друг начин да го спречи загрозувањето на животот на луѓето што се наоѓаат во непосредна опасност предизвикана со кривично дело насилство од непријателски побуди спрема СФРЈ, вооружена побуна, упатување и префрлање на територијата на СФРЈ вооружени групи, оружје и муниција, здружување заради непријателска дејност, тероризам, уништување на важни објекти на стопанството, саботажа или грабнување на воздухоплови, како и заради спречување на бекство на лице затечено во вршење на такво кривично дело, или спречување на бекство на лице што се одметнало заради извршување на кривични дела што предизвикуваат опасност за животот на луѓето или се следени со тешки насилства или со големи разорувања, или довеле до загрозување на безбедноста на економската или воената сила на земјата, или во други особено тешки случаи.

Член 8

Ако лицето од член 6 точка 2 на овој правилник почне да бега, овластеното службено лице ќе се обиде да го фати со истовремено повикување: „Стој, ќе пукам!“. Ако тоа лице ниту на повторениот повик не застане, а не постои друга можност да се спречи неговото бекство, овластеното службено лице ќе го употреби огненото оружје, пред сè, со пукање во нозе.

Ноќе или во густа магла, или на непрегледен терен, или во шума, како и кога лицето бега кон шума или во правец на објект каде што може да се сокрие, овластеното службено лице може да го употреби огненото оружје и по првиот повик да застане.

Ако лицето бега кон собрани граѓани и постои опасност некој од граѓаните да биде повреден, овластеното службено лице не смее да го употреби огненото оружје.

III. УПОТРЕБА НА ГУМЕНА ПАЛКА И НА ФИЗИЧКА СИЛА

Член 9

Овластеното службено лице има право да употреби гумена палка или физичка сила заради совладување на отпорот на лице што го нарушува јавниот ред и мир, или кое треба да се приведе, задржи или лиши од слобода, како и заради одбивање напад од себе или од друго лице или од личност, односно објект што го обезбедува.

Член 10

Како напад се смета секој непосреден напад со кој напаѓачот покажува намера овластеното службено лице, друго лице или личност што ја обезбедува да го повреди или да му го одземе животот, како и непосреден напад на објект што се обезбедува, насочен на оштетување или уништување на објектот или одделни негови делови.

Член 11

Како употреба на гумена палка се сметаат удир со палка, а како употреба на физичка сила – зафаќања, удире, фрлања и други вештини за одбрана или за напад.

Овластеното службено лице ќе употреби зафаќање кога со помошта на него може да го совлада отпорот на лицето или да го одбие нападот, а удир, фрлања или друга вештина на одбрана или напад или гумена палка – кога ќе оцени дека на друг начин не може да го совлада отпорот на лицето или да го одбие нападот.

Гумена палка или физичка сила овластеното службено лице смее да употреби само во онаа мера во која е тоа неопходно да се совлада отпорот на лицето или да се одбие нападот, при што не смее да се постапува непотребно грубо.

Член 12

Како отпор на лицето што го нарушува јавниот ред и мир или што треба да се приведе, да се задржи или да се лиши од слобода, се смета секое спротивставување на наредбите на овластеното службено лице издадени заради воспоставување на нарушениот јавен ред и мир, оддалечување од местото на настанот, како и отпор при приведувањето, задржувањето или лишувањето од слобода.

Отпорот на лицето од став 1 на овој член може да биде активен и пасивен.

Член 13

Се смета дека лицето дава активен отпор кога со употреба на оружје, орудие или друг опасен предмет или физичка сила (се отима, се бори, се турка, се засолнува со разни предмети и др.) го оневозможува овластеното службено лице да ја изврши службената работа. Како активен отпор се смета и поттикнувањето на отпор.

Се смета дека лицето дава пасивен отпор кога ќе се оглуши на повикот или наредбата на овластеното службено лице, или ќе се стави во таква положба (легне на почвата, клекне, се фати за некој предмет и сл.), со која го оневозможува извршувањето на службената работа.

Член 14

Гумена палка, по правило, не се употребува заради совладување на пасивен отпор, освен ако нема други можности таквиот отпор да се совлада или ако употребата на други средства на присилба била без успех.

Член 15

Гумена палка не смее да се употреби кон лицата помлади од 14 години, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, тешки инвалиди и жени чија gravidност е видлива, освен ако некое од тие лица со огнено оружје, орудие или друг опасен предмет непосредно го загрозува животот на овластеното службено лице, другото лице или личноста што се обезбедува.

Овластеното службено лице не смее да употреби гумена палка за удир во глава или во пределот на гениталиите, освен за спречување напад со кој е загрозен неговиот живот или животот на друго нападатно лице.

IV. УПОТРЕБА НА ХЕМИСКИ И ГАСНИ СРЕДСТВА

Член 16

Хемиски и гасни средства за привремено онеспособување можат да се употребат за воспоставување на јавниот ред и мир нарушен во поголем обем, во случај на терористички акти или грабеж, заради одбивање напад на лица или личности и објекти што се обезбедуваат, како и заради совладување на отпорот на лицето што треба да се лиши од слобода.

Член 17

Како хемиски и гасни средства во смисла на овој правилник, се сметаат средствата за распрскување на хемиски полнења, и тоа: пушка и пиштол за истрелување на хемиски и други куршуми, хемиска рачна бомба, хемиски спреј, хемиска тромблонска мина и хемиски распрскувачи.

Член 18

Овластеното службено лице може да употреби хемиски и гасни средства само по одобрение на сојузниот секретар за внатрешни работи или на лицето што тој ќе го овласти.

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, одговорниот работник под чие раководство овластеното службено лице ги извршува службените задачи и работи може и без одобрение на сојузниот секретар за внатрешни работи или на лицето што тој ќе го овласти да нареди и употреба на хемиски или гасни средства против лица или група на лица што се опираат, напаѓаат, забарикадираат или на друг начин го оневозможуваат извршувањето на службената задача од член 16 на овој правилник.

Член 19

Ако хемиското или гасното средство се употребува заради совладување на отпорот на лицето што се скрilo или забарикадирао и се заканува или дава отпор со огнено оружје, со опасно орудије или со друг опасен предмет, овластеното службено лице или одговорниот работник ќе го предупреди тоа лице дека против него ќе употреби хемиско или гасно средство или ќе го повика веднаш да излезе и да се предаде. Ако тоа не го стори и по повтореното предупредување и повик, ќе се употреби тоа средство на присилба.

Ако во објектот во кој се забарикадирао лицето од став 1 на овој член се наоѓаат како заложници и други лица, овластеното службено лице, односно одговорниот работник ќе го повика забарикадираното лице веднаш да ги пушти од објектот. Ако забарикадираното лице тоа не го стори, одговорниот работник под чие раководство се извршуваат службените задачи и работи ќе одлучи, ценејќи ги сите околности на случајот, за тоа кои хемиски или гасни средства ќе ги употреби и на кој начин.

V. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ВРЗУВАЊЕ

Член 20

Како средство за врзување, во смисла на овој правилник се сметаат лисици, пластични затеги и ленти.

Член 21

Средства за врзување овластеното службено лице може да употреби при фаќање, приведување или спроведување, ако постои сомневање дека фатеното лице или лицето што го приведува или спроведува ќе даде отпор, ќе се обиде да побегне, дека ќе го нападне овластеното службено лице или дека ќе се самоповреди.

Ако овластеното службено лице при себе нема некое од средствата наведени во член 20 на овој правилник, може за врзување да употреби и погодни прирачно средство.

Член 22

Средства за врзување не смеат да се употребат кон лица помлади од 14 години, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, тешки инвалиди и жени чија гравидност е видлива, освен ако некое од овие лица со огнено оружје, со орудије или со друг опасен предмет, непосредно го загрозува животот на овластеното службено лице или некое друго лице.

VI. УПОТРЕБА НА ШМРКОВИ СО ВОДА, НА СПЕЦИЈАЛНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА И НА КОЊИ

Член 23

Шмркови со вода, специјални моторни возила и коњи можат да се употребат заради воспоставување на јавниот ред и мир нарушен во поголем обем.

Средствата на присилба од став 1 на овој член можат да се употребат само по одобрение на сојузниот секретар за внатрешни работи или на лицата што тој ќе ги овласти.

VII. УПОТРЕБА НА ПОСЕБНО ДРЕСИРАНИ КУЧИЊА

Член 24

Посебно дресирани кучиња можат да се употребат заради спречување бекство на извршител на кривично дело што се гони по службена должност, затечено на местото на извршувањето на делото или на сторител на прекршок против јавниот ред и мир за кој може да се изрече казна затвор, како и заради одбивање напад врз овластеното службено лице, врз друго лице, врз личност или врз објект што се обезбедуваат.

Кога овластените службени лица вршат службени задачи и работи под раководство на одговорен работник, смеат да употребат посебно дресирано куче само по наредба на тој работник.

Член 25

Посебно дресирани кучиња се употребуваат со кошара или без неа. Со кошара се користат во случаите кога е во согласност со овој правилник дозволена употреба на гумена палка или физичка сила, а без кошара во случај кога е дозволена употреба на огнено оружје.

При употреба на посебно дресирани кучиња, овластеното службено лице е должно да внимава кучето непотребно да не го повреди лицето против кого се употребува.

Член 26

Овластеното службено лице не може да користи посебно дресирани кучиња на начин кој предизвикува вознемиреност на граѓаните.

VIII. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ПРИСИЛНО ЗАПИРАЊЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА И СРЕДСТВА ЗА ЗАПРЕЧУВАЊЕ НА ПОМИНУВАЊЕ НА ЛИЦА

Член 27

Средства за присилно запирање на моторни возила се бодливи ленти (еж) што се поставуваат напречно на коловозот, така што при преминувањето преку нив ќе се издупчат гумите на возилото и возилото присилно ќе се запре.

Член 28

Средства за запречување на поминување на лица се: заштитна ограда, крстило, посебно возило со заштитна ограда и други прирачни средства.

Заштитна ограда, крстило, посебно возило со заштитна ограда и други прирачни средства се употребуваат за запречување на навлегување поголема група на лица на определено место или простор, за затворање на улици, плоштади и други простори, за пресечување на просторот на кој се одржува јавен собир, како и за одржување на јавен ред и мир на јавни собири.

Член 29

Средства за присилно запирање на моторни возила можат да се употребат заради спречување на бекство со моторно возило на лицето за кое постојат основи за сомневање дека е извршител на кривично дело за кое може да се изрече казна затвор од пет години или построга казна или на лицето што е лишено од слобода или за кое е издаден налог за лишување од слобода поради извршување на такво кривично дело.

Член 30

Кога овластените службени лица вршат службени задачи и работи под раководство на одговорен работник, смеат да употребат средство за присилно запирање на моторни возила и средства за запречување на поминување на лица само по наредба на тој работник.

Член 31

Пред местото на кое е поставено средство за присилно запирање на моторни возила, на соодветна оддалече-

ност покрај патот, мораат да се постават соодветни сообраќајни знаци или сообраќајни конуси, а по потреби и соодветно светло во согласност со прописите за безбедност на сообраќајот на патишта.

IX. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА СПРЕМА ВОЕНИ ЛИЦА

Член 32

Огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба кон војни лица во униформа овластеното службено лице може да употреби само ако не постои можност да обезбеди навремена интервенција од воените органи, на начинот и под условите пропишани со овој правилник.

Средствата на присилба кон воени лица во граѓанска облека можат да се употребат на ист начин и под исти услови како и кон другите лица.

X. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБАТА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, НА ГУМЕНА ПАЛКА И НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА

Член 33

За секоја употреба на огнено оружје, на гумена палка или на друго средство на присилба овластеното службено лице е должно во рок од 24 часа од употребата на средството за присилба да поднесе писмено известување на раководителот на организационата единица во која ги врши службените задачи и работи.

Во извештајот од став 1 на овој член, овластеното службено лице е должно да наведе кое средство на присилба употребило, против кого и од кои причини, како и сите околности од значење за оценката на оправданост на употребата на тие средства.

Кога со употребата на огнено оружје, на гумена палка или на друго средство на присилба е предизвикана телесна повреда или смрт на некое лице или кога средството на присилба е употребено кон повеќе лица, воено лице или странец, раководителот од став 1 на овој член е должен веднаш по примениот извештај за тоа да го извести сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 34

Кога со употреба на огнено оружје, на гумена палка или на друго средство на присилба е предизвикана тешка телесна повреда или смрт на некое лице, посебна комисија што ја формира сојузниот секретар за внатрешни работи ги утврдува сите околности од значење за употребата на средствата на присилба и дава мислење до сојузниот секретар за оправданоста на употребата на средствата на присилба во тој случај.

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за употреба на огнено оружје, на гумена палка и на други средства на присилба за овластените службени лица на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/72).

Член 36

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

П. бр. 220-14
8 јули 1986 година
Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

786.

Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спогодба за регулирање на лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/85 и 33/85), Советот на Сојузот на заедниците на здравствено-то осигурување и здравството на Југославија на седницата одржана на 8. јули 1986 година, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ НА СФРЈ НА КАДАВЕРИЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА БУБРЕЗИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за дијагностичка обработка на осигурениците во здравствените центри пред упатување на кадаверична трансплантација на бубрези во странство, медицинската индикација за кадаверична трансплантација во странство, медицинската документација на осигуреникот во врска со заболувањето поради кое се упатува на лекување во странство, здравствените институции во странство во кои првенствено треба да се упатуваат осигурениците на кадаверична трансплантација и основните елементи на договорот што се склучува со здравствената институција во странство во која се упатува заболениот осигуреник.

Член 2

Под лекување во странство во смисла на овој правилник се подразбира стационарно лекување (кадаверична трансплантација) и упатување на контролен преглед.

Член 3

Осигуреникот кај кого е индицирана кадаверична трансплантација на бубрезите може да се упати на трансплантација во странска здравствена институција само ако е претходно извршена комплетна дијагностика во нашата земја.

Член 4

Дијагностичката обработка (пред упатување на заболениот осигуреник во странство) ја вршат кадровски и технички опремените центри за трансплантација на бубрези.

Член 5

Предлогот за упатување на осигуреник на кадаверична трансплантација на бубрези во странство кој се доставува до надлежниот орган односно комисија на републиката односно покраинската заедница, односно комисијата на сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството (во натамошниот текст: надлежната заедница), покрај општите податоци за болниот мора да ја содржи следната медицинска документација:

1) податоци за поранешното амбулантно и болничко лекување;

2) најнови лабораториски и други наоди, и тоа:

- број на еритроцити, концентрација на хемоглобинот, хематокрит, диференцијална крвна слика, број на леукоцити, број на тромбоцити, шеќер во крвта со OGTT, протеини, трансамини (SGPT, SGOT), алкална фосфатаза, ацидум урикум, креатинин уреа, ацидобазен статус, електролити (K, Na, Ca, Cl, P), вкупни протеини во серумот, електрофореза, алдостерон, катехоламини (во случаите на инкурабилна артериска хипертензија), урин-општ преглед, хемиски и уринокултура и клиренс на уреата и креатининот, доколку постои диуреза;

- антигени на крвно-групни системи ABO, RH-фенотип, P-антиген;

- антигени на HLA системи: A, B, C и DR locus;

- податоци за сензибилизација и за постоењето на антитела на антигени на HLA систем, како и број и датум на извршените трансфузии на крвта;

- определување на постоењето и на титар HBsAB и на антитела, како и антитела на цитомегаловирус,

- специјалистички прегледи и анализи;

- електрокардиограм со мислење од кардиолог;
- електромиограм со мислење од нефролог;
- RTG наод: бели дробови, срце, снимки на коските (шепата, карлицата, клавикулата) со мислење од рентгенолог;
- осцилометрија (кај дијабетичари) со мислење од кардиолог;
- гастроскопија со мислење од гастроентеролог;
- миксиона цистографија и ехоренографија, како и динамска скинтиграфија со мислење од соодветен специјалист.

Член 6

Пред заминувањето во странство на кадаверична трансплантација на бубрези, кај заболениот осигуреник мораат да се извршат следните прегледи и интервенции:

- 1) стоматолошки преглед со ерадикација на сите можни фокуси во усната празнина;
- 2) оториноларинголошки преглед со ерадикација на постојните фокуси во тонзилите и во параназалните синуси;
- 3) бинефректомија кај следните случаи:
 - а) инкурабилна артериска хипертензија;
 - б) калкулозен пиелонефритис;
 - в) цистоуретерален рефлукс;
 - г) полицистизам во случајот на големи полицистички бубрези;
- 4) ресекција на желудникот со ваготомија во случај на хроничен улкус на дуоденумот или желудникот;
- 5) спленектомија кај хиперспленизмот со леукопенија;
- 6) офталмолошки преглед со преглед на очното дно и мерење на очниот притисок;
- 7) кај пациентите од женски пол – и гинеколошки преглед со соодветни интервенции по потреба.

Член 7

На кадаверична трансплантација на бубрези во странство се упатуваат осигуреници кај кои поради компликации настанати во текот на лекувањето со дијализа е потребно во што пократок рок да се изврши трансплантација на бубрезите како единствен преостанат тераписки акт.

На кадаверична трансплантација на бубрезите во странство може да се упати осигуреник со тешко репарабилни, временски детерминирани компликации како што се:

- 1) состојба кога кај болниот настапила потполна искористеност на васкуларните приоди, а друг начин на дијализа не ги дава потребните ефекти на лекувањето;
- 2) полиневропатии кои прогресивно се влошуваат и по интензивни дијализи;
- 3) дијабетични нефропатии;
- 4) по исклучок други компликации (рекурентни полисероси, тешко поднесување на дијализа и други компликации, со детално медицинско образложение).

На заболениот осигуреник во посттрансплантациониот период треба да му се одобри престојување и третман во странска здравствена институција во времето од шест недели.

По исклучок, ако според мислењето на стручњаци на странската здравствена организација медицински е индицирано подолго задржување на болниот (посттрансплантациони компликации), може да се одобри и подолг престој од шест недели на начинот и по постапката утврдени со самоуправниите општи акти на надлежната заедница за упатување на осигуреници на лекување во странство.

Член 8

Осигурените лица од член 7 на овој правилник ќе бидат на листата на чекање за кадаверична трансплантација на бубрези во нашата земја, како и на листата на чекање на соодветната здравствена институција во странство.

На кадаверична трансплантација на бубрези осигурените лица се упатуваат на првата соодветна покана од земјата или од странство.

Член 9

Контролните прегледи на осигурениците на кои им е извршена кадаверична трансплантација на бубрези во

странство се вршат во центрите за трансплантација на бубрези во нашата земја.

По потреба, заболениот осигуреник може да се упати на контролен преглед во здравствена институција во странство во која е извршена трансплантација, на начинот и по постапката утврдени со самоуправниите општи акти на надлежната заедница за упатување на осигуреници на лекување во странство.

Член 10

На кадаверична трансплантација на бубрези заболениите осигуреници се упатуваат првенствено во следните здравствени институции во странство:

- 1) болница Пителие – Париз, Франција;
- 2) болница Тенон – Париз, Франција;
- 3) болница Grasshadern – München, Сојузна Република Германија;
- 4) Мед. вис. школа – ХанOVER, Сојузна Република Германија;
- 5) Центар за васкуларна хирургија – Прага, Чехословачка;

Член 11

Со здравствените институции во странство во кои се упатуваат претежен број осигуреници на кадаверична трансплантација на бубрези Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија, ако е тоа можно, ќе склучи договори со кои би се регулирал начинот на приемот, третманот на заболениите осигуреници и формите на соработка со нашите специјализирани институции во кои се врши трансплантација на бубрези.

Со договорите од став 1 на овој член би требало, покрај другото, да се прецизира заболениот осигуреник кого здравствената институција во странство го прифатила на лекување (кадаверична трансплантација) да се стави на листа на чекање, времето на чекање да го поминува во нашата земја, и по приемот на известувањето дека му е обезбеден соодветен бубрег, во договорениот рок, да се упати во странска здравствена институција.

Член 12

Ако во времето на влегувањето во сила на овој правилник осигуреникот има покана за трансплантација од здравствена институција во странство каде што се наоѓа на листата на чекање, може да се упати на лекување (кадаверична трансплантација) во странство со одобрение од надлежните органи односно комисија на надлежната заедница.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1589/1
8 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Советот на Сојузот на
заедниците на здравственото
осигурување и здравството на
Југославија,
прим. д-р Зорица Вуисиќ, с. р.

787.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за сообраќај и врски се делегирани:

а) од страна на определени сојузни органи на управа-та и сојузни организации, самоуправни организации и за-едници и општествени организации во федерацијата, како нивни претставници, и тоа:

- 1) од Сојузниот секретаријат за народна одбрана:
Фикрет Јахиќ, на должност во Сообраќајната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 2) од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи:
д-р Драган Милосавлевиќ, помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи;
- 3) Од Сојузниот секретаријат за информации:
Васил Магдески, помошник на сојузниот секретар за информации;
- 4) од Сојузниот завод за општествено планирање:
Божо Боиќ, директор во Сојузниот завод за општествено планирање;
- 5) од Стопанската комора на Југославија – Општото здружение за сообраќај на Југославија:
Светозар Гавриловиќ, секретар на Општото здружение за сообраќај на Југославија;
- 6) од Југословенскиот совет за безбедност на сообраќајот:

Мирко Бојовиќ, секретар на Југословенскиот совет за безбедност на сообраќајот;

- 7) од Заедницата на југословенските железници:
Зоран Настиќ, претседател на Работоводниот одбор на Заедницата на југословенските железници;
- 8) од Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони:
Вучиќ Чагоровиќ, претседател на Работоводниот одбор на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони;

б) од страна на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како нивни претставници, и тоа:

- 1) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:
Стјепан Домаќиновиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај;
- 2) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија:
Томе Малески, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски;
- 3) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија:
Милан Јеленц, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски;
- 4) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија:

Горѓе Митиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски;

- 5) од Извршниот совет на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска:
Иван Брнелиќ, претседател на Републичкиот комитет за поморство, сообраќај и врски;
- 6) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора:

Момчило Мартиновиќ, член на Извршниот совет;

- 7) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:
Јанош Мајор, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за сообраќај и врски;
- 8) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

Хисен Бериша, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за сообраќај и врски.

2. Со денот на влегувањето на ова решение во сила престанува да важи Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/82).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3638/1
6 јуни 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

788.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Собранието на Социјалистичка Република Покраина Војводина, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Советот на академиите на науките и уметностите на Југославија, Заедницата на универзитетите на Југославија, Постојаната конференција на градо-вите и општините на Југославија, Сојузот на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за научни дејности на СФРЈ и Југословенскиот центар за теорија и практика на самоуправувањето „Едвард Кардељ” (во натамошниот текст: потписниците на Општествениот договор) се спогодија да склучат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА САМОУПРАВУВАЊЕТО „ЕДВАРД КАРДЕЉ” ВО ЉУБЉАНА, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Тргувајќи од Самоуправната спогодба за основите на дејствувањето и задачите на Југословенскиот центар за теорија и практика на самоуправувањето „Едвард Кардељ” (во натамошниот текст: Југословенскиот центар), потписниците на овој општествен договор се согласни да учествуваат во финансирањето на програмата за работа на Југословенскиот центар во делот што се однесува на вршењето на дејностите и работите од заеднички интерес за сите или за одделни потписници на Општествениот договор.

Член 2

Потписниците на Општествениот договор се обврзуваат дека со здружување на финансиски средства заеднички ќе ги обезбедуваат неопходните средства за финансирање на програмата за работа на Југословенскиот центар, во делот што се однесува на вршењето на дејностите и работите утврдени со овој општествен договор.

Член 3

Потписниците на Општествениот договор се обврзуваат дека со здружување на средства ќе обезбедуваат и средства за финансирање на програмата за работа на Југословенскиот центар во делот што се однесува на вршењето на дејностите и работите од заеднички интерес за сите или за одделни потписници на Општествениот договор утврдени со посебна самоуправни спогодба или договор склучен помеѓу Југословенскиот центар и потписниците на Општествениот договор, во износите и на начинот утврдени со таа самоуправни спогодба или со договорот.

Член 4

Потписниците на Општествениот договор се согласни со здружените средства од член 2 на овој општествен договор да се финансираат дејностите и работите утврдени со годишната и среднорочната програма за работа на Југословенскиот центар, во делот што се однесува на поттикнувањето, организирањето и координирањето на истражувањата и проучувањата на теоријата и практиката на социјалистичкото самоуправување во Југославија и на нивното меѓусебно поврзување (научноистражувачка дејност, меѓународна соработка, информативно-документациона, образовно-консултативна и издавачка дејност), за-

ради побрза самоуправна преобразба на југословенското социјалистичко општество и за поголема афирмација на социјалистичкото самоуправање во светот.

Во смисла на став 1 од овој член, со здружените средства на потписниците на Општествениот договор ќе се финансираат дејностите и работите, односно научноистражувачките проекти и задачи што се однесуваат, пред се, на:

- Кардељевото творештво, неговата мисла и револуционерно дело во целост (теориските расправи „Мислата и револуционерното дело на Едвард Кардељ“ - јануарски научни собири; пишувањето на биографија на Едвард Кардељ и приредувањето и издавањето на библиографија на трудовите на Кардељ; библиографијата на домашни и странски автори за личноста и делото на Едвард Кардељ; приредувањето и подготвувањето за печат на тематски и посебни изданија на трудовите на Едвард Кардељ и на собраните дела на Едвард Кардељ; документационата обработка на творештвото на Едвард Кардељ и обезбедувањето на материјални и технички услови заради трајно чување и користење на Кардељевото творештво во изворна и автентична форма; изложбите за делото и личноста на Едвард Кардељ и др.);

- информационо-документационата дејност (документација) на Југословенскиот центар - тековната работа и натамошниот материјален и техничко-технолошки развој и унапредувањето на единствениот информациоен систем во Југославија и тоа, пред се, со истражување, собирање и обработка на податоците и на другите релевантни факти од областа на теоријата и практиката на самоуправањето за потребите на натамошната работа и развојот на општествената наука во земјата и за меѓународната научна соработка на југословенската општествена наука во оваа област (резултатите од научните истражувања во земјата и странство во областа на самоуправањето и учеството на луѓето во управувањето, евиденцијата на стручните и научните кадри, на институциите и проектите во областа на самоуправањето, приредувањето и издавањето на тематски библиографии и прегледи на документациони податоци за потребите на науката и на другите корисници и др.);

- координацијата на Меѓурепубличко-покраинскиот проект „Претпријатијата во општествена сопственост во земјите во развој“;

- координацијата и изведувањето на проектот „Состојбата и резултатите од истражувањата на социјалистичкото самоуправање“ од 1950 до 1985 година;

- координацијата на Меѓурепубличко-покраинскиот проект „Самоуправањето“, како и на Меѓурепубличко-покраинскиот проект „Структурата на југословенското општество“;

- изработката на проектот, организирањето и координацијата на пишувањето на Историјата на социјалистичкото самоуправање во Југославија (работен наслас);

- меѓународната научна и стручно-политичка билатерална и мултилатерална соработка и, во тие рамки, содржините и формите на соработката утврдени со програмата за работа на Југословенскиот центар што се однесуваат посебно на меѓународните научни собири и на собирите на експерти во земјата и светот за самоуправањето и другите форми на учество на луѓето во управувањето, студиските посети и организацијата и изведувањето на програмата за тие посети, организацијата и координацијата на емпириските истражувања на странските истражувачи на самоуправната практика кај нас, организирањето и одржувањето, еднаш годишно, на посебна постдипломска студија (семинар) за помладите истражувачи и другите научни работници од странство, и др.;

- југословенските научни собири, теориските расправи, тркалезните маси и другите форми на расправи и средби организирани за теоријата и практиката на самоуправањето за актуелните прашања и теми од областа на општествено-економскиот и политичкиот систем, остварувањето на улогата и местото на субјективните сили на општеството во натамошната изградба и развојот на социјалистичкото самоуправање, остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација и за другите актуелни прашања на развојот на теоријата и практиката на самоуправањето утврдени со програмите за работа на Југословенскиот центар;

- пишувањето на научно-стручни анализи, студии и синтези и обработувањето во други форми на резултатите од научните истражувања и сознанија добиени врз основа на изведувањето на научноистражувачките проекти (емпирички и теориски) од научните собири, актуелните теориски расправи на трибините и симпозиумите, од објавените трудови за самоуправањето во земјата и светот, како и врз основа на други извори;

- приредувањето и издавањето на зборници на научни соопштенија, реферати и авторизирани дискусии од јануарските научни собири; „Свеске“ како посебна публикација со соопштенија и научни прилози од теориските расправи што ги организира Југословенскиот центар за актуелните прашања на теоријата и практиката на самоуправањето и од меѓународните научни собири и напишаните прилози од оваа област; „Информације“ на Југословенскиот центар како информативна публикација преку која редовно се информираат основачите и членовите на Центарот, потписници на овој и на другите општествени договори, и воопшто научната и општествената јавност; посебни изданија за странство заради претставување и објаснување на нашиот систем во рамките на меѓународната соработка и слично.

Со здружените средства на потписниците ќе се финансираат и другите програмски задачи на Југословенскиот центар, изработката на проектите и вршењето на другите работи утврдени со неговите програми за работа во рамките на усвоената Програмска ориентација и во рамките на дејностите и работите од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 5

Централниот комитет на СКЈ, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Сојузната конференција на ССРЈ и другите основачи и членови на Центарот - потписници на овој општествен договор, ќе учествуваат во финансирањето на делот од програмата за работа на Југословенскиот центар од член 3 на овој општествен договор и тоа, пред се, на оние проекти, задачи и работи што се од непосреден интерес за нивната активност и во согласност со нивните програми за работа и во тој поглед, заедно со Центарот, ќе ги програмираат и остваруваат оние задачи што им одговараат на содржината на работата, улогата, местото и на научните и општествените функции на Центарот, односно за извршување на соодветните проекти, задачи и работи ќе го ангажираат, пред се, Југословенскиот центар.

Член 6

Југословенскиот центар се обврзува својата работа и активност а посебно подготовката и донесувањето на програмите за работа и нивното извршување, да ги организира така што пред сè сите потписници на Општествениот договор, како и членовите на Центарот и пошироката научна и општествена јавност во Југославија, што понепосредно да учествуваат и остваруваат соодветно влијание во програмирањето на работата на Центарот, и да им овозможува на потписниците на Општествениот договор непосреден увид во својата работа и активност во целина.

Потписниците на Општествениот договор имаат најмалку еднаш годишно право на увид во резултатите од работата на Југословенскиот центар и на оцена на тие резултати.

Југословенскиот центар се обврзува најмалку еднаш годишно да ги информира потписниците на Општествениот договор и да им поднесува извештаи за својата работа и да дава соопштенија за научната и општествената јавност, особено за развојот на одделни области од својата работа, за предлозите за измени и дополненија на среднорочните и долгорочните програми за работа, за извршувањето на одделни големи проекти, задачи и други работи што ги врши за сите или за одделни потписници на Договорот и за својата целокупна активност и дејствување. Југословенскиот центар е должен редовно да следи и анализира во колкава мера резултатите од неговата работа се користат во теориската мисла и се применуваат во општествената практика, односно колку влијаат врз општествената практика и натамошниот развој на самоуправните односи кај нас, и за тоа да ги известува потписниците на Општествениот договор.

Член 7

Југословенскиот центар се обврзува на потписниците на Договорот да им обезбедува редовно, без надомест, да ги добиваат (примаат) сите книги и други публикации што ги приредува и издава Центарот, сам или заедно со други организации, а во рамките на вршењето на дејностите и работите од член 4 на овој општествен договор - тематски зборници на трудови и други книги на Кардељевото творештво; освен собраните дела на Едвард Кардељ; зборници на научни соопшенија и реферати од Теориските расправи „Мислата и револуционерното дело на Едвард Кардељ“; „Свеске“ и други публикации од други научни собири, тркалезни маси и расправи од трибините на Југословенскиот центар, како и други публикации што Центарот редовно ги издава; аналитички и информативни материјали од одделни области на теоријата и практиката на самоуправувањето; прикази, пократки осврти, белешки и информации за одделни книги и расправи и студии на случај од практиката на остварувањето на самоуправувањето кај нас; информативни и други материјали за меѓународната сорботка, третманот и теориската и идејно-политичката интерпретација на самоуправувањето во светот; информативни материјали и пократки анализи и прикази на остварувањето на различни форми на учество на луѓето во управувањето во светот; библиографии и други материјали од документацијата на Југословенскиот центар и друго.

Член 8

Потписниците на Општествениот договор се согласни со здружените средства од член 2 на овој општествен договор да ги финансираат дејностите и работите утврдени со член 4 на овој општествен договор, почнувајќи од 1 јануари 1986 година и заклучно со 31 декември 1990 година.

Член 9

Потписниците на Општествениот договор се согласни делот од средствата што ги здружуваат социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, како општествено-политички заедници, за финансирање на дејностите и работите од член 4 на овој општествен договор, во 1986 година да биде еднаков со износот на средствата што го презедоа како обврска во финансирањето на Програмата за работа на Југословенскиот центар во 1985 година, и тоа:

Динари

- СР Босна и Херцеговина	5.726.000
- СР Црна Гора	1.142.000
- СР Хрватска	10.100.000
- СР Македонија	2.720.000
- СР Словенија	7.323.000
- СР Србија	8.164.000
- САП Војводина	4.742.000
- САП Косово	350.000

Средствата од став 1 на овој член се валоризираат за секоја година, почнувајќи од 1986 година, според стапката на растежот на буџетот на републиката односно покраината.

Износот од 40.000.000 динари за 1986 година го обезбедува Социјалистичка Федеративна Република Југославија во својот буџет. Овие средства се валоризираат за секоја година, почнувајќи од 1987 година, според планираната стапка на растежот на општата и заедничката потрошувачка на ниво на Југославија.

Член 10

Потписниците на Општествениот договор се согласни здружените средства за одделна година да ги уплатуваат на жиро-сметката на Југословенскиот центар еднаш во три месеци, и тоа во првиот месец од тримесечјето, а можат да ги уплатуваат и месечно.

Член 11

Југословенскиот центар се обврзува во периодот од 1986 до 1990 година да обезбедува дел од средствата за фи-

нансирање на своите програми за работа и по други основи и од други извори, а пред сè со слободна размена на трудот, со продажба на своите услуги и производи, со наменско здружување на средствата за финансирање на одделни проекти и програмски задачи, по основа на конкурси кај самоуправните интересни заедници за наука и соодветните фондови за финансирање на научните дејности и друго, со цел до крајот на 1990 година да се организира и материјално-финансиски стабилизира како научноистражувачка организација во областа на теоријата и практиката на самоуправувањето.

Југословенскиот центар се обврзува да ги преземе сите мерки рокот од пет години за прераснување на Центарот во научноистражувачка институција да се скрати, односно со растежот на приходите по основа на слободна размена на трудот да се намалува обемот на буџетското финансирање на програмата за работа на Југословенскиот центар.

Член 12

Потписниците на Општествениот договор формираат Одбор на потписниците заради спроведување и примена на овој општествен договор.

Член 13

Кон овој општествен договор можат дополнително да пристапат организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, општествено-политички и други општествени организации, собранија на општини и на градски и регионални заедници.

Дополнителното пристапување кон Општествениот договор се врши со посебна писмена изјава што ја потпишува овластеното лице врз основа на одлука на надлежниот орган на организацијата, заедницата или на органот на општествено-политичката заедница од став 1 на овој член за пристапување кон овој општествен договор.

Писмената изјава и одлуката од став 2 на овој член го содржат, покрај другото, износот на средствата што се здружува.

Организацијата, заедницата или органот што дополнително пристапиле кон Општествениот договор имаат исти права и обврски како и потписниците на Општествениот договор и тие права и обврски ги остваруваат од денот кога писмената изјава и одлуката на надлежниот орган за дополнително пристапување кон Општествениот договор ќе ги прими Југословенскиот центар.

Член 14

Секој потписник на Општествениот договор може да поведе иницијатива за измена и дополнување на овој општествен договор.

Оној што ќе поведе иницијатива за измена и дополнување на овој општествен договор е должен за поведувањето на таа иницијатива да ги извести сите потписници на Општествениот договор.

Член 15

Овој општествен договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на потписниците на Општествениот договор.

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Во Белград, 24 април 1986 година

За Собранието на СФРЈ,
Методи Антов, с. р.

За Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
Туфо Едхем, с. р.

За Собранието на СР Македонија,
Александар Андоновски, с. р.

За Собранието на СР Словенија,
Ерик Вренко, с. р.

За Собранието на СР Србија,
д-р Жарко Папиќ, с. р.

- За Собранието на САП Војводина,
Милан Видовиќ, с. р.
- За Собранието на САП Косово,
Решат Руди, с. р.
- За Саборот на СР Хрватска,
д-р Јосип Змаиќ, с. р.
- За Собранието на СР Црна Гора,
Мојсије Васовиќ, с. р.
- За Сојузната конференција на
Социјалистичкиот сојуз на работниот
народ на Југославија,
Ненад Букин, с. р.
- За Централниот комитет на Сојузот
на комунистите на Југославија,
Милан Кучан, с. р.
- За Советот на Сојузот на синдикатите
на Југославија,
Здравко Крвина, с. р.
- За Стопанската комора на
Југославија,
д-р Антон Крашовец, с. р.
- За Советот на академите на науките
и уметностите на Југославија,
Јанез Милчински, с. р.
- За Заедницата на универзитетите на
Југославија,
проф. д-р Драгутин Рилке, с. р.
- За Постојаната конференција на
градовите и општините на
Југославија,
Тарик Каравдиќ, с. р.
- За Сојузот на републичките и
покраинските самоуправни интересни
заедници за научни дејности на СФРЈ,
Слободан Смиљјаниќ, с. р.
- За Југословенскиот центар за теорија
и практика на самоуправувањето
„Едвард Кардељ“,
Хамдија Поздерац, с. р.

елиминира слободата на волјата на странките при договарањето, бидејќи изведувачот на работите, по договорениот рок, не може да ја промени цената, без оглед на тоа што до промена во условите на работењето, што влијаат врз цената на работите, не дошло по вина на изведувачот на работите, ниту до задоцнување дошло по негова вина.

2. Со оспорениот член 8 од Законот за системот на општествената контрола на цените е пропишано дека цените на производите и услугите што се изработуваат односно вршат врз основа на посебни порачки, или по посебни технички услови и се продаваат непосредно, по пат на собирање понуди или по пат на јавни лицитации, се утврдуваат со договор во фиксен износ и дека може да се менуваат само со промена на договорот во првобитно договорениот рок.

Со член 32 од оспорениот закон е пропишано дека цените на производите и услугите што се формирани во согласност со прописите што беа во сила до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се применуваат и по тој ден, а можат да се менуваат под условите, на начинот и по постапката што е утврдена со одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на него.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, во одговор на предлогот на овластениот предлагач, наведува дека одредбите на чл. 8 и 32 од Законот за системот на општествената контрола на цените се согласни со Уставот на СФРЈ. Во образложението на тој став Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ истакна дека со оспорените одредби на член 8 се овозможува следење на движењето на цените на производите и услугите за производите и услугите што се изработуваат и се вршат на начинот предвиден со овој член, а дека на инвеститорот врз основа на оспорените одредби не му се овозможува да стекнува материјална корист и други предимства што не се засновани врз неговиот труд, ниту општествените средства да се користат за присвојување на вишокот на трудот на изведувачот на работите, како што тоа се наведува во предлогот на овластениот предлагач.

4. Уставниот суд на Југославија, по спроведената постапка и одржаната расправа, оцени дека оспорените одредби на Законот за системот на општествената контрола на цените се согласни со Уставот на СФРЈ.

Суштината на член 8 од Законот за системот на општествената контрола на цените е дека промена на цените може да се врши само со промена на договор, т.е. дека договорните страни мораат да утврдат дека се измениле околностите што влијаат врз цената на работите и дека двете страни мораат да се согласат, низ дополнително договорот, за новата цена на работите што ја утврдуваат во дополнителниот договор, а дека цената не може да се зголемува автоматски или со одлука на само едниот договорач.

Според одредбите на став 2 член 251 од Уставот на СФРЈ, на единствениот југословенски пазар работните луѓе и организациите на здружен труд се рамноправни во вршењето на дејностите и во стекнувањето на доходот, врз основа на дејствувањето на законитостите на пазарот и општественото насочување на стопанскиот и општествениот развој и усогласувањето на односите на пазарот.

Со оспорениот член 8 од Законот за системот на општествената контрола на цените е обезбедена, согласно со член 251 став 2 од Уставот на СФРЈ, општествена контрола на цените за производите и услугите што се изработуваат односно вршат врз основа на посебни порачки, или по посебни технички услови и кои се продаваат непосредно по пат на собирање понуди или по пат на јавни лицитации.

Врз основа на одредбите од член 32 на оспорениот закон, цените на производите и услугите формирани во согласност со прописите што беа во сила до денот на влегувањето во сила на овој закон, можат да се менуваат под условите, на начинот и по постапката утврдена со тој закон.

Според оцената на Судот оспорените одредби на Законот за системот на општествената контрола на цените се согласни со Уставот на СФРЈ бидејќи сите работни организации, на кои оспорените одредби од овој закон се однесуваат, излегуваат на пазарот под исти услови, па во вршењето на својата дејност се рамноправни на единствениот југословенски пазар, а работниците во овие органи-

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 8 И 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

1. Општото здружение на градежништвото и индустријата на градежен материјал на Југославија поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста на одредбите од чл. 8 и 32 на Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84).

Во предлогот е наведено дека со оспорените одредби од Законот за системот на општествената контрола на цените се овозможува прелевање на доходот во корист на инвеститорот во обемот зависен од разликата помеѓу договорената и стварната цена на градењето на објектот, и дека тоа е несогласно со оддел III став 5 од Основните начела на Уставот на СФРЈ и со член 12 став 3 и член 15 од Уставот на СФРЈ.

Подносителот на предлогот го изнесе и мислењето дека со оспорениот член 8 се негираат основните принципи на облигационото право, затоа што со таа одредба се

зацин го стекнуваат доходот под исти услови врз основа на дејствувањето на законитостите на пазорот и општественото насочување на стопанскиот и општествениот развој.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, на седницата за советување и гласање од 8 јули 1986 година, донесе, едногласно

О д л у к а

Се одбива предлогот на Општото здружение на градежништвото и индустријата на градежен материјал да се утврди дека одредбите на чл. 8 и 32 од Законот за системот на општествената контрола на цените се несогласни со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот Иван Франко и членови на Судот: Божидар Булатовиќ, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Јосиф Трајковиќ, Јаким Спировски, Рамадан Враниќи, Мирослав Стијовиќ, Радко Мочивник, Душан Штрбац и Милован Бузачиќ.

У - бр. 293/85
8 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с.р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Се назначува за помошник на претседателот на Сојузниот комитет за наука и технологија д-р Илија Јанковиќ, досегашен советник на член на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 1246
7 август 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за советник на член на Сојузниот из-

вршен совет м-р Мухамед Садику, советник на Роботоводниот одбор на РМХК Трелча.

С. п. п. бр. 1236
14 август 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с.р.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршење на надворешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГРАЦ

Се назначува за генерален конзул на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Грац Владимир Рајх, секретар на Покраинскиот комитет за меѓународна соработка на САП Војводина.

С. п. п. бр. 1237
14 август 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с.р.

СОДРЖИНА :

Страна

- | | |
|---|------|
| 785. Правилник за начинот и условите за употреба на огнено оружје, на гумена палка и на други средства за присилба | 1605 |
| 786. Правилник за критериумите за упатување на осигуреници на СФРЈ на кадаверична трансплантација на бубрези во странство | 1608 |
| 787. Решение за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски | 1609 |
| 788. Општествен договор за обезбедување дел од средствата за финансирање на програмата за работа на Југословенскиот центар за теорија и практика на самоуправувањето „Едвард Кардељ” во Љубљана, за периодот од 1986 до 1990 година | 1610 |
| Одлука за оценување на уставноста на одредбите од чл. 8 и 32 од Законот за системот на општествената контрола на цените | 1613 |
| Назначувања и разрешувања | 1614 |

КОН КРАЈОТ НА ОКТОМВРИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ**ЗБИРКА
ПРОПИСИ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ
НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ**

Автори: Проф. Радослав Р. Никетиќ
Проф. д-р Бранислав Обренски

Имајќи го предвид фактот дека наскоро ќе се подготвуваат плановите на организациите на здружен труд и на општествено политичките заедници за 1987 година со соодветна корекција во согласност со новите прописи на СИС, што ќе влијае врз потребата од евентуален ребаланс на среднорочниот план на развојот за периодот од 1986–1990, НИУ Службен лист на СФРЈ реши сите интегрални законски прописи за основите на системот на општественото планирање да ги печата во посебна книга со соодветни образци и примери.

Книгата ќе ги содржи: Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ” бр. 46/85), придржните прописи („Службен лист на СФРЈ” бр. 58/85, 61/85, 11/86 и др.) и другите законски одредби значајни за подготвувањето и донесувањето на планот. На овој начин целокупната законска регулатива во врска со подготвувањето, донесувањето и остварувањето на плановите на организациите на здружен труд и на општествено-политичките заедници што е регулисана со повеќе законски прописи и објавувана во поголеми временски интервали, ќе биде собрана на едно место. Сите овие прописи имаат петгодишна важност од 1986–1990.

Со оглед на тоа дека збирката ќе биде печатена во ограничен број примероци потребно е сите заинтересирани организации на здружен труд, општествено – политичките заедници и други-те органи и организации навремено да ги пријават свите потреби.

Цена 1700 динари

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1.
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756, жиро сметка 60802-603-21943.



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

Збирка прописи за основите на системот на општественото планирање _____ парч.
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса _____

Во _____, _____ 1986 година

Потпис на порачувачот,

(М. П.) _____

